

рециќ и други знаменити личности од историјата на Србија, додека во другите републики тие личности повеќе се споменуваат! Овие и другите примери покажуваат дека анализата е поставена на несоодветни основи. Веруваме дека во II дел од анализата составувачите односно истражувачите ќе водат сметка за овој нивен погрешен старт во првиот дел...

Истиот ден домаќинот организира посета на Нови Сад, каде на Филозофскиот факултет за гостите беше организиран прием, запознавање со знаменитостите на Нови Сад, посебно Музејот на

НОВ на Војводина, на низата уметнички ликовни збирки и на Петроварадинската крепост.

За наредната интеркатедриска средба, студентите заедно со свои те наставници се договорија да ја обработуваат темата за „Федерализмот кај нашите народи и народности“, по повод 40-годишниот јубилеј на Второто заседание на АВНОЈ, што и ова ќе претставува континуитет во следењето на ју гословенското заедништво во минатото.

Марија ПАНДЕВСКА
Војо КУШЕВСКИ

ШКОЛА НА МЛАДИ МАРКСИСТИ

(За работата на седумнаесетата сесија на Школата на млади марксисти „Стив Наумов — Мите Богоевски“)

Седумнаесеттата сесија на Школата на млади марксисти „Стив Наумов — Мите Богоевски“ се одржа на Попова Шапка (Тетово) на 30 и 31 мај 1983 година. Сесијата расправаше по темата „Политиката и нејзиното поопштествување во самоуправното општество“.

Воведно излагање поднесе другарот Ристо Џунов, член на Претседателството на ЦК СКМ. Школата работеше во три секции на теми: „Ставовите на класиците на марксизмот за политиката, основните карактеристики и поимот за политиката“; „Поопштествувањето на политиката во самоуправното општество“ и „Местото и улогата на општествено-политичките организации во процесот на општествувањето на политиката“. Корферати на темите поднесоа д-р Ѓоко Този, професор на Факултетот за безбедност, м-р Ѓорѓи Тоновски,

виш предавач на Правниот факултет во Битола и м-р Мирјана Малевска, соработник во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Во работата на сесијата учествуваа над 150 ученици, студенти, работничка младини, професори, асистенти и научни работници.

Учесниците посебно внимание посветуваа на некои прашања од споменатата тема, пред се, за теоретските основи на марксизмот, односно за сфаќањата и теоретската мисла на Маркс, Енгелс и Ленин, потоа за бирократизмот, плурализмот на самоуправните интереси, делегатскиот систем, како и за местото и улогата на Сојузот на социјалистичката младини во поопштествувањето на политиката.

Во својата досегашна работа и постоење Школата се афирмира

како специфична форма на идејно-политичко оспособување и издигање на младите творечки потенцијали од областа на марксизмот. Постоејќи како трибина преку која младите луѓе од сите средини го манифестираат својот интерес за науката, таа обезбеди и обезбедува подобра информираност и подготвеност за согледување на сите прашања од областа на општествените движења и нашата социјалистичка практика. Преку дискусиите младите и на оваа сесија со творечки пристап ги совладуваа не само теоретските претпоставки, туку со оригиналноста на идеите и согледувањата ја изоструваа својата критичка свест, со цел да ја поттикнуваат револуционерната акција, втемелена врз интересите на работничката класа.

Во работата на Школата на млади марксисти „Стив Наумов — Мите Богоевски“ во последно време е забележана поголема активност на учесниците во самата работа на сесиите. Тоа се огледа во тоа што порано практикуваното читање на соопштенијата, се заменува со водење на жива и конструктивна дискусија на учесниците за определената тема, што доведува до многу поуспешно одвивање на работата на сесијата, а со тоа и до остварувањето на вистинската улога и функција на Школата. А соопштенијат што се доставуваат, претставуваат само подготовка и основа за дискусија и учество во работата.

Кога се зборува за темите, според кои се работи, интересно е

да се истакне и тоа дека дискусијата меѓу учесниците најживо се одвива кога се зборува токму за младите. Тоа се потврди и овој пат во третата секција, каде се зборуваше за улогата на младинската организација во општествувачењето на политиката, при што беа изнесени конкретни и интересни факти и податоци од работата на младите и младинската организација.

На пленарната седница, со која заврши сесијата, беа поднесени извештаи за работата на секциите и се резимира целокупната работа на седумнаесеттата сесија на Школата на млади марксисти „Стив Наумов — Мите Богоевски“.

На сесијата исто така е договорено следната, 18-та сесија, да работи на тема „Маркс и современоста“.

Од ННСГ за историја при Филозофскиот факултет во Скопје во работата на сесијата со свои соопштенија учествуваа: м-р Кочо Сидовски „Лениновата политичка мисла за државата и диктатурата на пролетаријатот“ и студентите Ристов Благој „Самоуправувањето како темел и основен белег на демократското устројство на Југославија“; Костадиновски Томе „Бирократијата како основна сопирачка во општествувачењето на политиката“; Крстевска Веселинка „Политика и држава“ и Шело Миралем „Социјалистичкото самоуправување и прашањето на одумирањето на државата“.

Кочо СИДОВСКИ